



ДПТУ БРАКО ДОО
 Раштански пат Бр. 2
 Велес
 Р. Северна Македонија

Тел: +389 43 212 560; жичано: 043 551 111
 Факс: +389 43 232 534
 www.brako.com.mk; sales@brako.com.mk
 с-ка: 210-057898850188 НЛБ Тугунска Банка
 с-ка: 300-270000030626 Комерцијална Банка
 ЕДБ: МК4004003114759 М.Б:5789885

КУПУВАЧ:

Датум 26.02.2021
 Датум на промет 26.02.2021
 Рок на плаќање 30 денови
 Датум на валута 28.03.2021

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА НА
 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 (ПРОЕКТ ЗА ИТНО СПРАВУВАЊЕ СО КОВИД КРИЗАТА)
 УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР.14
 МК-1000 СКОПЈЕ ЕДБ: 4030990252999

Фактура 21-390-000077



Испратница: 21-350-000094/26.2.2021

€ 14.742.823,00

Вкупно книжени обврски: 12.862.664,00 MKD

Вкупно доспееани обврски: 1.098.752,00 MKD

Р.Б	Шифра	Назив	Количина	ЕМ	Цена без ДДВ	Р. %	ДДВ %	Износ
1	ЛИЦ-К-Т1	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 1	✓ 1,000	ПАР	✓ 439.995,60	0,00	18,00	439.995,60
2	ЛИЦ-К-Т2	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 2	✓ 1,000	ПАР	✓ 219.997,80	0,00	18,00	219.997,80
3	ЛИЦ-К-Т3	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 3	✓ 1,000	ПАР	✓ 691.132,70	0,00	18,00	691.132,70
4	ЛИЦ-К-Т4	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 4	✓ 2,000	ПАР	✓ 251.137,10	0,00	18,00	502.274,20
5	ЛИЦ-К-Т5	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 5	✓ 1,000	ПАР	✓ 439.995,60	0,00	18,00	439.995,60
6	ЛИЦ-К-Т6	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 6	✓ 1,000	ПАР	✓ 879.991,20	0,00	18,00	879.991,20
7	ЛИЦ-К-Т13	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 13	✓ 1,000	ПАР	✓ 439.995,60	0,00	18,00	439.995,60
8	ЛИЦ-К-КРК	Кровна конструкција за контејнери позиција 14	✓ 752,000	m2	✓ 1.105,47	0,00	18,00	831.313,44
9	ЛИЦ-К-Т7	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 7	✓ 1,000	ПАР	✓ 219.997,80	0,00	18,00	219.997,80
10	ЛИЦ-К-Т8	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 8	✓ 5,000	ПАР	✓ 659.993,40	0,00	18,00	3.299.967,00
11	ЛИЦ-К-Т9	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 9	✓ 2,000	ПАР	✓ 879.991,20	0,00	18,00	1.759.982,40
12	ЛИЦ-К-Т10	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 10	✓ 2,000	ПАР	✓ 251.137,10	0,00	18,00	502.274,20
13	ЛИЦ-К-Т11	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 11	✓ 1,000	ПАР	✓ 1.140.583,80	0,00	18,00	1.140.583,80
		Согласно Анекс на договор вкупна должина за позиција 11 е 31,2м						
14	ЛИЦ-К-Т12	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 12	✓ 1,000	ПАР	✓ 219.997,80	0,00	18,00	219.997,80
15	УСЛУГА18	Подготовка на терен позиција 15	✓ 874,000	m2	✓ 2.625,44	0,00	18,00	2.294.631,94

Објект тип Д
 Локација Општина Кичево
 Број на договор 10-7378/2
 Број на постапка МК/ЕРСР # 1.1.7
 Амандман на договор бр. 1 на договор МК/ЕРСР # 1.1.7

Лиценциран корисник: BRAKO DOO Veles | Образец: А37 (Е)



ISO 14001
 LL-C (Certification)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 REPUBLIKA E MAqedONISE SE VERIUT
 Министерство за труд и социјална политика
 Ministria e Punes dhe Politikes Sociale
 СКОПЈЕ - ШКУР

Примено Prilozhenie	03-11-2021	Прилог Prilozhenie	Вредност Vrednost
Организација Nj. Organizacija	Бр. / Numr.	Срцеца	Vlera
05-5/2084			

STATE OF TEXAS
COUNTY OF []
[]

[]	[]
[]	[]



ДПТУ БРАКО ДОО
 Раштански пат Бр. 2
 Велес
 Р. Северна Македонија

Тел: +389 43 212 560; жичано: 043 551 111
 Факс: + 389 43 232 534
 www.brako.com.mk; sales@brako.com.mk
 с-ка: 210-057898850188 НЛБ Тутунска Банка
 с-ка: 300-270000030626 Комерцијална Банка
 ЕДБ: МК4004003114759 М.Б:5789885

КУПУВАЧ:

Датум 26.02.2021
 Датум на промет 26.02.2021
 Рок на плаќање 30 денови
 Датум на валута 28.03.2021

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА НА
 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 (ПРОЕКТ ЗА ИТНО СПРАВУВАЊЕ СО КОВИД КРИЗАТА)
 УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР.14
 МК-1000 СКОПЈЕ ЕДБ: 4030990252999

Фактура 21-390-000077



Испратница: 21-350-000094/26.2.2021

Вкупно книжени обврски: 12.862.664,00 MKD

Вкупно доспеани обврски: 1.098.752,00 MKD

Со зборови шестнаесет милиони триста осумдесет илјади деветстотини петнаесет MKD 00/100

Основица	13.882.131,08
ДДВ	2.498.783,59
Вредност	16.380.914,67
Израмнување на дени	0,33
Вкупно MKD	16.380.915,00

	Основа	ДДВ	Вредност
Рокот за исполнување на паричните обвр	13.882.131,08	2.498.783,59	16.380.914,67

Платено 10% аванс
 Вкупен износ на фактурата 16.380.915,00 MKD
 Платен аванс (10%) = 1.638.091,50 MKD
 Останува за уплата по ф/ра бр. 21-390-000077 = 14.742823,50 MKD

Рокот за исполнување на паричните обврски започнува да тече од датумот на испратницата.
 За ненавремено плаќање пресметуваме законска камата.
 Во случај на девалвација се пресметува курсот на еврото на денот на наплатата.

При плаќање со налог за плаќање наведете во повикување 21-390-000077.

Фактурирал



Овластено лице за потпишување
 на фактурата:
 Zoran Strahilov

ПАРЧИЦИТЕ ДЕГА ФАКТУРИРАНИТЕ КОМПИЊИ СЕ ВТРАДЕНИ
 И ИСТОТЕ СЕ НАПЛАТЕНИ ПО ЦЕНИ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ
 ЗОРАН АПОСТОЛОВСКИ
 АНТОНИО ТРАЧЕВСКИ



ISO 14001
 II-C (Certification)



Company for production ,trade and services BRAKO DOO (Limited Liability Company) import-export Veles,
Str.Rashtanski pat no.2 1400 Veles, Republic of North Macedonia tel: +389 43 212 560 e-mail: office@brako.com.mk
Drushtvo za Proizvodstvo, Trgovija i Uslugi BRAKO DOO uvoz-izvoz Veles ul.Rashtanski pat br.2 1400 Veles, Republika Severna
Makedonija tel: +389 43 212 560 e-mail: office@brako.com.mk

TO

Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of North Macedonia

Procurement of the modular prefabricated container

RFB No: MK/ERCP # 1.1.7

Warranty certificate

For location Kichevo according invoice no. 21-390-000077

We give warranty certificate in accordance with GCC 28.3 from special condition of the contract:

GCC 28.3	The period of validity of the Warranty of the goods shall be 2 years from the date of the letter of acceptance For purposes of the Warranty, the places of final destinations shall be: As given in the Table 1 "List of Goods and Delivery Schedule", of the "Schedule of Requirements" During the warranty period the on site (project sites) response time will be within 24 hours and the period for correction of defects in the warranty period is 72 hours upon the written notification by the Purchaser to the Supplier.
-----------------	--

DPTU BRAKO DOO

Aleksandar Naumov – Project manager






Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

Тригунка Бајковска
Претседател

Архивски број:
Датум:

Предмет: Записник од примо-предавање
на префабрикувани модуларни контејнери - Регионални ковид центри
- Договор бр. МК/ЕРСР # 1.1.7, од 30.11.2020 година, спроведен од
страна на Министерството за труд и социјална политика

Објект: ЈЗУ Општа болница Кичево

Локација: Општина Кичево

Датум на извршено примо-предавање: 26.01.2021 год.

Присутни: Комисија формирана со Решение бр. 10-5296/1 од 28.12.2020 год. во состав:

- Митко Танески, Министерство за здравство;
- Божин Ложанкоски, Министерство за здравство;
- Зоран Апостолоски, Министерство за труд и социјална политика;
- Антонио Тргачевски, Министерство за труд и социјална политика;

**Претставници на носителот на набавка на опремата-набавувачот „заедничко
вложување ДПТУ БРАКО ДОО Велес и ЈБТ-Ари и Том ДООЕЛ Валандово“:**

- Александар Иванов

Претставник на ЈЗУ Општа болница Кичево:

Станко Трпески, директор

Тип Г: Дополнителен капацитет за прием, тријажа, теститање и сместување на пациенти во болнички
стационар со капацитет од над 45 болнички легла.

Модуларната болница од префабрикувани елементи – контејнери тип Г е изведена согласно договорот за
изведба бр. МК/ЕРСР # 1.1.7 со вкупна површина од околу 694 метри квадратни. Истата е изведена
согласно спецификацијата во договор за модуларни болници тип Г со сите потребни вградени елементи
опишани по просториите од од 1 до 13 подолу во спецификацијата:



Република Северна Македонија

Министерство за труд
и социјална политика

Construction, transport and montage of modular prefabricated containers for Regional Covid Triage, Laboratory and Stationary Center with outpatients and inpatients units		Type C
		In psc
1.	<p>Type 1 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers – (entrance for patients and reception desk) – “turn key” project; dimensions: 6000 mm length, 4800 mm wight and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent “.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <p>Construction:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;- Steel construction depth, minimum 3mm; <p>Fabricated of:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002; <p>Floor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-4 0mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation- Cement table 20mm- OSB boards;- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pur xr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm. <p>Ceiling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior	1



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

	<p>depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002</p> <p>Carpentry:</p> <ul style="list-style-type: none">- PVC – single-leaf double hung window, with insulated glass, dimensions 80/120 cm and parapet at height of 90cm, interior venetian blinds and mating 50% of glass surface with foil, exterior mosquito net. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- PVC – double-leaf door – 180/210cm with 50% filled panel and 50% mating glass 4x16x4 set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Cooling and heating system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Air conditioning inverter system – minimum 3,5 KW <p>Electrical installation:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 LED lights x 18w;- 1 electrical switch;- minimum 6 single-phase upgraded power outlet;- 1 single-phase upgraded power outlet– air conditioner;- 1 PVC wall switchboard with minimum 3 automatic fuses;- 1 Input IP board;	
2.	<p>Type 2 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers (reception/administration) – “turn key” project; dimensions: 2400 mm length, 6000 mm width and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent “.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;- Steel construction depth, minimum 3mm; <p>Fabricated of:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002; <p>Floor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam	1



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

	<ul style="list-style-type: none">- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-40 mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation- Cement table 20mm- OSB boards;- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pure protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm. <p>Ceiling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002. <p>Carpentry:</p> <ul style="list-style-type: none">- PVC – single-leaf double hung window, with insulated glass, dimensions 80/100 cm and parapet at height of 90cm, interior venetian blinds and mating 50% of glass surface with foil, exterior mosquito net. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- PVC – single-leaf interior door – 120/210cm with 50 % filled panel and 50% mating glass 4x16x4 set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- Combined: PVC – sliding/single-leaf, pass through windows glass system, dimensions 100/100 cm (positioning in sole container), with parapet desks minimum 30cm width on each side. <p>Cooling and heating system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Air conditioning inverter system, minimum 3,5 KW <p>Electrical installation:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 LED lights x 18w;- 1 electrical switch;- minimum 6 single-phase upgraded power outlet;- 1 single-phase upgraded power outlet – air conditioner;- 1 PVC wall switchboard with minimum 3 automatic fuses;- 1 Input IP board;	
3.	Type 3 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers – (P2 lab, preparing area, biosafety cabinet, tampon zone, toilet and	1



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

wardrobe) – turn key” project; dimensions: 6000 mm length, 7200 mm width and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent “.

The containers shall have the following equipment:

- Structural steel dimensioning according to static calculation;
- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;
- Steel construction depth, minimum 3mm;

Fabricated of:

- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Floor:

- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam
- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;
- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-4 0mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation
- Cement table 20mm
- OSB boards;
- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pur xr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm.

Ceiling:

- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Carpentry:

- PVC – single-leaf double hung window, with insulated glass, dimensions 80/100 cm and parapet at height of 90cm, interior venetian blinds and mating 50% of glass surface with foil, exterior mosquito net. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.
- PVC – single-leaf double hung window, with insulated glass, dimensions 60/60cm and parapet at height of 150cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

	<ul style="list-style-type: none">- PVC – single-leaf interior door 105/210cm with 50% filled panel and 50% mating glass 4x16x4 set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- Combined: PVC – sliding/single-leaf, pass through windows glass system, dimensions 100/100 cm (positioning in sole container), with parapet desks minimum 30cm width on each side. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Cooling and heating system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Air conditioning inverter system – minimum 3,5 KW. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Installations:</p> <p>Water supply and sanitation:</p> <ul style="list-style-type: none">- The number of elements and their positioning, including full installation of water supply and sanitation (ex. Single-lever battery tap, toilet bowl with flush, 50-liter hot water boiler etc), should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Electrical installation:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 LED lights x 18w;- electrical switch - The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- Minimum 12 single-phase upgraded power outlet;- single-phase upgraded power outlet – air conditioner- 1 PVC wall switchboard with minimum 6 automatic fuses;- 1 Input IP board;	
4.	<p>Type 4 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers – (men/women toilets with wardrobe – toilet and shower) – “turn key” project; dimensions: 2400mm length, 6000 mm width and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent “.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;- Steel construction depth, minimum 3mm; <p>Fabricated of:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane	2



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

<p>weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;</p> <p>Floor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-40mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation- Cement table 20mm- OSB boards;- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pur xr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm. <p>Ceiling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002. <p>Carpentry:</p> <ul style="list-style-type: none">- PVC – single-leaf double hung window, with insulated glass, dimensions 60/60 cm and parapet at height of 150cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- PVC – single-leaf interior door – 105/210cm with 50 % filled panel and 50% mating glass 4x16x4 set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Cooling and heating system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Heating type – electrical panels <p>Installations:</p> <p>Water supply and sanitation:</p> <ul style="list-style-type: none">- The number of elements and their positioning, including full installation of water supply and sanitation (ex. Single-lever battery tap, toilet bowl with flush, 50-liter hot water boiler etc), should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Electrical installation:</p>	<p>7</p>
--	----------



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

	<ul style="list-style-type: none">- 3 LED lights x 18w;- 1 electrical switch;- minimum 6 single-phase upgraded power outlet;- 1 single-phase upgraded power outlet – air conditioner;- 1 PVC wall switchboard with minimum 6 automatic fuses;- 1 Input IP board;	
5.	<p>Type 5 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers – (doctor’s office) – “turn key” project; dimensions: 4800 mm length, 6000 mm and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent “.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;- Steel construction depth, minimum 3mm; <p>Fabricated of:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002; <p>Floor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam <ul style="list-style-type: none">- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-4 0mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation- Cement table 20mm- OSB boards;- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pur xr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm. <p>Ceiling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.	1



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

	<p>Carpentry:</p> <ul style="list-style-type: none">- PVC – single-leaf double hung window, with insulated glass, dimensions 80/100 cm and parapet at height of 90cm, and exterior mosquito net. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- PVC – single-leaf interior door – 105/210cm filled panel, set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Cooling and heating system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Air conditioning inverter system – minimum 3,5 KW. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Installations:</p> <p>Water supply and sanitation:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 sink, full water supply and sanitation installation, battery tap; <p>Electrical installation:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 LED lights x 18w;- 1 electrical switch;- minimum 6 single-phase upgraded power outlet;- 1 single-phase upgraded power outlet – hot water boiler;- 1 PVC wall switchboard with minimum 6 automatic fuses;- 1 Input IP board;-	
6.	<p>Type 6 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers – (triage office for interventions and X-ray) – “turn key” project; dimensions: 9600 mm length, 6000 mm width and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent“.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;- Steel construction depth, minimum 3mm; <p>Fabricated of:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;	1



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

<p>10</p>	<p>Floor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-4 0mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation- Cement table 20mm- OSB boards;- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pur xr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm. <p>Ceiling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002. <p>Carpentry:</p> <ul style="list-style-type: none">- PVC – single-leaf double hung window, with insulated glass, dimensions 80/100 cm and parapet at height of 90cm, exterior mosquito net. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- PVC – single-leaf interior door – 120/210cm filled panel, set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Cooling and heating system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Air conditioning inverter system – minimum 3,5 KW. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Installations:</p> <p>Water supply and sanitation:</p> <ul style="list-style-type: none">- sinks, full water supply and sanitation installation, battery tap; The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Electrical installation:</p> <ul style="list-style-type: none">- 12 LED lights x 18w;	
-----------	---	--



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

	<ul style="list-style-type: none">- Electrical switch;- single-phase upgraded power outlet;- single-phase upgraded power outlet – air conditioner;- PVC wall switchboard with automatic fuses; The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- 1 Input IP board;	
7.	<p>Type 7 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers – (isolation room) – “turn key” project; dimensions: 2400 mm length, 6000 mm width and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent “.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;- Steel construction depth, minimum 3mm; <p>Fabricated of:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002; <p>Floor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-40mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation- Cement table 20mm- OSB boards;- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pur xr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm. <p>Ceiling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane	1



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

	<p>weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.</p> <p>Carpentry:</p> <ul style="list-style-type: none">- PVC – single-leaf double hung window, with insulated glass, dimensions 80/100 cm and parapet at height of 90cm, , exterior mosquito net. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- PVC – single-leaf interior door – 120/210cm filled panel, set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Cooling and heating system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Air conditioning inverter system – minimum 3,5 KW. <p>Installations:</p> <p>Electrical installation:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 LED lights x 18w (internal);- 4 alternating electrical switches;- Minimum 3 single-phase upgraded power outlet;- single-phase upgraded power outlet – air conditioner; The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- 1 PVC wall switchboard with minimum 3 automatic fuses;- 1 Input IP board;	
8.	<p>Type 8 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers – (hospital inpatient room for patients with mild clinical condition) – “turn key” project; dimensions: 7200 mm length 6000 mm width and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent “.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;<ul style="list-style-type: none">- Steel construction depth, minimum 3mm;- Fabricated of:<ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002; <p>Floor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;	5



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-40 mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation

- Cement table 20mm

- OSB boards;

- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pur xr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm.

Ceiling:

- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.

Carpentry:

- PVC – single-leaf double hung window, with insulated glass, dimensions 80/100 cm and parapet at height of 90cm, mating 50% of glass surface with foil, and exterior mosquito net. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.

- PVC – single-leaf interior door – 120/210cm filled panel, set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.

Cooling and heating system:

- Air conditioning inverter system – minimum 3,5 KW. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.

Installations:

Electrical installation:

- 9 LED lights x 18w;

- Electrical switch;

- single-phase upgraded power outlet;

- single-phase upgraded power outlet – cooling and heating system; The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.

- PVC wall switchboard with automatic fuses;

- 1 Input IP board;



Република Северна Македонија

Министерство за труд
и социјална политика

9.	<p>Type 9 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers – (hospital inpatient room for patients with severe clinical condition) – “turn key” project; dimensions: 9600 mm length, 6000 mm width and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent “.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;<ul style="list-style-type: none">- Steel construction depth, minimum 3mm; <p>Fabricated of:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002; <p>Floor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-4 0mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation- Cement table 20mm- OSB boards;- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pur xr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm. <p>Ceiling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002. <p>Carpentry:</p> <ul style="list-style-type: none">- PVC – single-leaf double hung window, with insulated glass, dimensions 80/100 cm and parapet at height of 90cm, mating 50% of glass surface with foil, and exterior mosquito net. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.	2
----	---	---



Република Северна Македонија

Министерство за труд
и социјална политика

	<p>- PVC – single-leaf interior door – 120/210cm filled panel, set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.</p> <p>Cooling and heating system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Air conditioning inverter system – minimum 3,5 KW. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Installations:</p> <p>Electrical installation:</p> <ul style="list-style-type: none">- 12 LED lights x 18w;- Electrical switch;- single-phase upgraded power outlet;- single-phase upgraded power outlet – cooling and heating system; The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- PVC wall switchboard with automatic fuses;- 1 Input IP board.	
10.	<p>Type 10 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers – (men/women toilets with 3 sinks, 2 toilet bowls, cabinet for persons with disabilities) – “turn key” project; dimensions: 2400 mm length, 6000 mm width and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent “.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;<ul style="list-style-type: none">- Steel construction depth, minimum 3mm; <p>Fabricated of:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002; <p>Floor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-4 0mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation- Cement table 20mm- OSB boards;	2



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

	<p>- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pur xr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm.</p> <p>Ceiling:</p> <p>- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.</p> <p>Carpentry:</p> <ul style="list-style-type: none">- PVC – single-leaf double hung window, with insulated glass, dimensions 60/60 cm and parapet at height of 150cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- PVC – single-leaf interior door – 120/210cm with 50 % filled panel and 50% mating glass 4x16x4 set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Cooling and heating system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Heating type – electrical panels <p>Installations:</p> <p>Water supply and sanitation:</p> <ul style="list-style-type: none">- The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. (ex. Single battery tap, toilet bowl with flash, 50 liter hot water boiler etc.) <p>Electrical installation:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 LED lights x 18w;- Electrical switch;- single-phase upgraded power outlet;- single-phase upgraded power outlet – air conditioner; The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- PVC wall switchboard with minimum 6 automatic fuses;- 1 Input IP board.	
11.	<p>Type 11 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers (hallway – stationary department) – “turn key” project; dimensions: length according to the disposition of the drawings with 2400 mm width and height 2600 mm (external dimension) or „equivalent “.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;	<p>1 (app. 12m) 31, 2m</p>



Република Северна Македонија

Министерство за труд
и социјална политика

	<p style="text-align: center;">- Steel construction depth, minimum 3mm; Fabricated of:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002; <p style="text-align: center;">Floor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam<ul style="list-style-type: none">- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-4 0mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation<ul style="list-style-type: none">- Cement table 20mm- OSB boards;- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pvr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm. <p style="text-align: center;">Ceiling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002. <p style="text-align: center;">Carpentry:</p> <ul style="list-style-type: none">- PVC – double-leaf door – 180/210cm filled panel, set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Cooling and heating system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Air conditioning inverter system – minimum 3,5 KW. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Installations:</p> <p>Electrical installation:</p> <ul style="list-style-type: none">- LED lights x 18w;- Electrical switch;- single-phase upgraded power outlet;- single-phase upgraded power outlet – cooling and heating system; The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.	
--	---	--



Република Северна Македонија

Министерство за труд
и социјална политика

	<ul style="list-style-type: none">- PVC wall switchboard with automatic fuses;- 1 Input IP board.	
12.	<p>Type 12 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers – (hallway – clean department) –“turn key” project; dimensions: 2400 mm length, 6000 mm width and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent “.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;<ul style="list-style-type: none">- Steel construction depth, minimum 3mm; <p>Fabricated of:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002; <p>Floor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam<ul style="list-style-type: none">- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-4 0mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation<ul style="list-style-type: none">- Cement table 20mm- OSB boards; - Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pur xr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm. <p>Ceiling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002. <p>Carpentry:</p> <ul style="list-style-type: none">- PVC – double-leaf door – 180/210cm filled panel, set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Cooling and heating system:</p>	1



Република Северна Македонија

Министерство за труд
и социјална политика

	<ul style="list-style-type: none">- Air conditioning inverter system – minimum 3,5 KW. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. Installations: Electrical installation:<ul style="list-style-type: none">- 3 LED lights x 18w;- Electrical switch;- single-phase upgraded power outlet;- single-phase upgraded power outlet – cooling and heating system; The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.<ul style="list-style-type: none">- PVC wall switchboard with automatic fuses;- 1 Input IP board.	
13.	<p>Type 13 – Construction, transport and montage of modular prefabricated containers – (hallway – triage department) – “turn key” project; dimensions: 12000 mm length, 2400 mm width and 2600 mm height (external dimension) or „equivalent “.</p> <p>The containers shall have the following equipment:</p> <ul style="list-style-type: none">- Structural steel dimensioning according to static calculation;- Anticorrosive iron steel, epoxy coated with 4 layers of paint, constructive S 235JR or „equivalent “, conformed to MKC EN10025-2:2009;<ul style="list-style-type: none">- Steel construction depth, minimum 3mm; Fabricated of:- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm, exterior minimum 0,4mm, polyurethane weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum: 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002; Floor:- Cement table 10mm with amortization, connecting the steel beam<ul style="list-style-type: none">- Thermal isolation 10 cm, extruded polystyrene;- Steel beam dimensions: 100 mm x 40 mm x 3 mm; 100 mm x 20 mm x 3 mm; 80 mm x 50 mm x 3 mm; 50 mm-4 0mm-3mm, structural steel dimensioning according to static calculation<ul style="list-style-type: none">- Cement table 20mm- OSB boards;- Homogeneous Vinyl PVC Flooring, minimum 2mm, strengthened with pur xr protection, exploited class 34/43, min. 3000gr/m², abrasive group 4.00mm³, suitable for wheelchairs, fire resistant, electrostatic, antibacterial, chemicals and sliding conformed to: EN13501, ISO26987-EN423, ISO846. Glued and welded with electrodes, cove former profile, radius 25mm, height 10 cm, depth 2mm. Ceiling:- Ecological wall panels (PUR) minimum 60mm, which save heat, sound isolation included, covered with exterior and interior facade. Interior depth of plasticized stake, minimum 0,4mm exterior minimum 0,4mm, polyurethane	1



Република Северна Македонија

**Министерство за труд
и социјална политика**

	<p>weight, minimum 42 kg/m³, thermal conductivity, maximum 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.</p> <p>Carpentry:</p> <ul style="list-style-type: none">- PVC – single-leaf interior door – 120/210cm filled panel, set with: shackle, door knob, lock and floor border and rooms numbering, dimensions 12/24 cm. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Cooling and heating system:</p> <ul style="list-style-type: none">- Air conditioning inverter system – minimum 3,5 KW. The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein. <p>Installations:</p> <p>Electrical installation:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5 LED lights x 18w;- Electrical switch;- single-phase upgraded power outlet;- single-phase upgraded power outlet – cooling and heating system; The number of elements and their positioning should be in accordance with the drawings attached herein.- PVC wall switchboard with automatic fuses;- 1 Input IP board.	
14.	<p>Gable (dual-pitched) roof construction and eaves – turn-key project, horizontal projection approximately in addition columns according to the types Construction, transport and montage of roof construction, fabricated of steel lattice structure (dimensioning according to static calculation), minimum slope 10%, steel-galvanized-plasticized sheet metal covering, d=0.5mm, with set of moldings and slat, positioned on steel sub-construction.</p> <p>The roof construction must include: full patching, horizontal and vertical gutters and lightning strikes protection.</p>	<p>1 psc of 452m² approx.</p>
15	<p>Preparation of construction site: removing (clearing), disposing, leveling and substrate (ground) preparation for montage of modular prefabricated containers.</p> <p>The position includes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Remove and dispose the vegetation to the landfill site. Establish and set out the facility pursuant the earthworks regulations approximately according to the drawings attached herein.- Excavate 3rd (III) category land dispose approximately according to the drawings attached herein.- Embankment and intersection of the ground.- Procurement, transport and embankment of gravel under the ground slab (foundation), including: applying, planning and inserting with vibrations d.=10-20cm until minimum bearing capacity.- Construction of reinforced concrete ground slab, d.= 20cm, approximately according to the drawings attached herein.	<p>1 psc of 548 m² approx.</p>



Република Северна Македонија

Министерство за труд
и социјална политика

- Insertion of water supply and sanitation plug to the facility	
- Providing pedestrian access routes	

Комисијата не може да констатира за вградените елементи кои не се видливи дека се изведени согласно спецификацијата од договор, за што набавувачот (носител на набавката) гарантира со изјава за истото. Во прилог на изјавата ќе бидат доставени сертификати за квалитет на вградените материјали.

Присутните претставници констатираа дека позициите од Договорот се изведени во согласност со истиот за објектот-модуларни префабрикувани контејнери тип Г, со што се смета дека објектот е уредно изведен.

Согласно Договорот за изведба на модуларни префабрикувани контејнери тип Г за Регионални ковид центри, набавувачот му го предава објектот на купувачот Министерството за труд и социјална политика, а

Министерството за труд и социјална политика го предава на корисникот ЈЗУ Општа болница Кичево, во целост согласно техничката спецификација погоре.

Забелешки при технички прием:

- ОПШТ. - 1. ОБЈЕКТОТ ДА СЕ ПОВРЗЕ СО ЕЛ. ЕНЕРГИЈА И ДА СЕ ПРОВЕРАТ СИТЕ ЕЛ. ЕЛЕМЕНТИ (КАБИНА УРЕДА И СЛ.)
- ОПШТ. - 2. ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ МИН. ДОВОЛЕН ПРИТВОР НА ВОДА СООТВЕТНО СО ПОТРЕБИТЕ.
3. ДА СЕ САНИРА ПРОТЕКУВАЊЕ НА ВОДА ВО ПРОСТОРИЈА БР. 13
4. ВРАТА ВО ТОАЛЕТ ЗА ПЕРСОНАЛ ДА СЕ ЗАЦВРСТУВА И ПОСТАВА ОПШТИВИ ПО ВЕРТИКАЛА (ВИНИЦА - КАБЛИ)
5. ТОАЛЕТ ЗА КОРИСНИЦИ КАВАЧЕ БР.1 НЕ ФУНКЦИОНИРА.
6. ТОАЛЕТ ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ДА СЕ ПОСТАВАТ АРМАЧИ ЗА ПОМОШ ПРИ УПОТРЕБА.
7. ТОАЛЕТ (ТУШ КАБИНА) ДА СЕ ЗАМЕНИ ЦРЕВО НА ТУШ СООТВЕТНО ЗА АРМАЧ ЗА ТУШ.
8. СИТЕ ВРАТИ КОИ ЗАФАЈДАТ НА ПОД ДА СЕ СЕТУРАТ (ПР: ВЛЕЗ ЗА ПЕРСОНАЛ, ЛАБОРАТОРИЈА ИТН)
9. ДА СЕ ИЗВЕДЕ ТРОТОАР ОКОЛУ ОБЈЕКТ
- ОПШТ. - 10. НА ИЗЛЕЗ ОД ОБЈЕКТ ДА СЕ ПОСТАВИ ОТРНАА И ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ КОМУНИКАЦИЈА.
11. ДА СЕ САНИРА ОШТЕТЕНА ЛАВА ВО ВО ЛАБОРАТОРИЈА.
12. ДА СЕ ПОСТАВИ СВЕТИЛНИЦА ВО БОЛНИЧНА СОБА КАДЕ ШТО НЕДОСТАСУВА.
- 13.

- Митко Танески:
- Божин Ложанкоски:
- Зоран Апостолоски:
- Антонио Тргачевски:
- Претставник од Брако: АЛЕКСАНДАР ИАНДИЧ
- Станко Трпески:


До:

Министерство за Труд
и Социјална политика на
Република Северна Македонија
ДОГОВОР Бр. МК/ЕРСР # 1.1.7

ИЗЈАВА ЗА ЗАВРШЕНИ ПОПРВКИ ОД ЗАПИСНИК ЗА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА МОДУЛАРНА БОЛИЦА КИЧЕВО

- Согласно забелешките во записникот од примопредавањето на модуларна болница, објект-модуларни префабрикувани контејнери ТИП Г во Кичево, Ве изестуваме дека истите се уредно отстранети во зададените рокови, како што следи:

1. Објектот да се поврзе со електрична енергија и да се проверат сите електрични елементи (клима уреди и сл.).
Оваа обврска е на корисникот на објектот.
2. Да се обезбеди минимално доволен притисок соодветно на потребите.
Оваа обврска е на корисникот на објектот.
3. Да се санира протекување на вода во просторија бр.13
Од страна на екипите на БРАКО кои извршуваа санација, проверена е кровната конструкција и е пронајдено местото од каде прокапува вода и истото е санирано.
За оваа интервенција немаме фотографија, но корисникот на објектот може да потврди дека овој проблем е отстранет.
4. Врата во тоалети за персонал да се зацврсти и постави опшивка по вертикала




5. Тоалет за корисници, казанче број 1 не функционира.
Променето е доводно црево и казанчето е ставено во функција.
6. Тоалет за лица со посебни потреби да се постават држачи за помош при употреба.

Асир

Во моментот кога екипата на Брако беше на терен да ги постави овие држачи, во објектот имаше сместено пациенти и не беше дозволен влез. Молиме да бидеме известени кога ќе се создадат услови за овој зафат, да бидеме информирани за да можеме веднаш да пратиме екипа за да ја завршат оваа точка од забелешките.

7. Тоалет (туш кабина) да се замени црево на туш соодветно на дршачот за туш.



8. Сите врати кои зафаќаат на под да се сетираат (пр. Влез на персонал, лабораторија и т.н)

За време на примопредавањето беше присутна екипа за монтажа на ПВЦ столарија и истата ги санираше забелешките на лице место.


Доколку корисникот на објектот забележи дополнителен проблем со ПВЦ столаријата, молиме да бидеме информирани за да направиме соодветни корекции.

9. Да се изведе тротоар околу објект.

Тротоарот околу објектот е изведен. Бидејќи немаме фотографија, ве молам истото да го проверите со корисникот на објектот.

10. На излез од објектот да се постави ограда ид а се обезбеди комуникација. Оваа обврска е на корисникот на објектот.

11. Да се санира оштетено лавабо во лабораторија



12. Да се постави електрична светилка во болничка соба каде недостасува.

Светлката е поставена, но бидејќи немаме фотографија, Ве молам истото да го проверите со корисникот на објектот.



Изработил:
Александар Наумов



Република Северна Македонија

Министерство за труд и

социјална политика

Бр. 10-4442/2

22-06-2021

Скопје

Врз основа на член 49 став 1 и член 55, став 1, од Законот за организација и работа на органите на државната управа (Службен весник на РМ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008 167/2010, 51/2011 и Службен весник на РСМ бр 96/19,110/19 и 154/19),министерот за труд и социјална политика донесе:

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ

1. За потребите на Општата болница Кичево направена е набавка, изградба, транспорт и монтажа на модуларни контејнери во функција на лабораториски и стационарни центари за итно справување со КОВИД кризата. Набавката е во износ од 16.380.915,00 МКД со вклучен ДДВ.
2. Се задолжува Општата болница Кичево во книгата на пописот да ја внесе набавката во вредност од 16.380.915,00 МКД со вклучен ДДВ, и истата сметководствено да ја евидентира.
3. Опис на опремата:

рб.	назив	количина	ЕМ	цена без ДДВ	ДДВ 18%	ДДВ	износ
1	Производство,транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 1	1	ПАР	439.995,60	18	79.199,21	439.995,60
2	Производство,транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 2	1	ПАР	219.997,80	18	39.599,60	219.997,80
3	Производство,транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 3	1	ПАР	691.132,70	18	124.403,89	691.132,70
4	Производство,транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 4	2	ПАР	251.137,10	18	90.409,36	502.274,20
5	Производство,транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 5	1	ПАР	439.995,60	18	79.199,21	439.995,60



6	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 6	1	ПАР	879.991,20	18	158.398,42	879.991,20
7	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 13	1	ПАР	439.995,60	18	79.199,21	439.995,60
8	Кровна конструкција за контејнери 14	752	м2	1.105,47	18	149.636,42	831.313,44
9	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 7	1	ПАР	219.997,80	18	39.599,60	219.997,80
10	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 8	5	ПАР	659.993,40	18	593.994,06	3.299.967,00
11	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 9	2	ПАР	879.991,20	18	316.796,83	1.759.982,40
12	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 10	2	ПАР	251.137,10	18	90.409,36	502.274,20
13	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 11	1	ПАР	1.140.583,80	18	205.305,08	1.140.583,80
14	Производство, транспорт и монтажа на модуларен префабрикован контејнер Тип 12	1	ПАР	219.997,80	18	39.599,60	219.997,80
15	Подготовка на терен позиција 15	874	м2	2.625,44	18	413.034,22	2.294.634,56
						Основица	13.882.133,70
						ДДВ	2.498.784,07
						Вкупно	16.380.915,00

4. Составен дел на ова Решение за направената набавка е, копија од Фактура број 21-390-000077 од 26.02.2021 година, Договор број МК/ЕРСП#1.1.7 склучен на 30.11.2020, сертификат за гаранција и записник за примопредавање. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето

1000
1000
1000

Образложение

Во рамките на Министерството за труд и социјална политика, формирана е Единица за управување со Проектот за итно справување со КОВИД 19 кризата финансиран од средства на Заем одобрен од Светска Банка, број 9109.

Согласно Планот за набавки на Проектот за итно справување со КОВИД 19 кризата, кој е интегрален дел на Договорот за заем број- 9109, склучен помеѓу Република Македонија и Светска Банка, направена е набавка, изградба, транспорт и монтажа на модулари контејнери во функција на лабораториски и стационарни центри за итно справување со КОВИД 19 кризата во вкупен износ од 248.077.490,00 со вклучен ДДВ, согласно Договор број МК/ЕРСР#1.1.7 склучен на 30.11.2020 година, помеѓу Министерството за труд и социјална политика и фирмата "БРАКО ДОО „увоз-извоз Скопје.

Вкупната вредност на набавката согласно Договорот е исплатена од сметката на Министерството за труд и социјална политика, отворена за потребите на Проектот за итно справување со КОВИД 19 кризата, Раздел 15001, сметка 78670, програма П1, расходна поставка 481920.


Министер за труд
и социјална политика
Јагода Шахпаска

Изготвил: Кристина Стојановска

Контролирал: Оливера Крстеска *ole*

Одобрил: Елизабета Куновска *est*

